

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

Б И Л Т Е Н

Бр. 383

ГОДИНА XXXIV, Битола, 31.01.2014 година

Издание на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола

Одговорен уредник

М-р Офелија Христовска
Генерален секретар

Редакциски одбор

Д-р Пере Аслимоски, проректор
Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Д-р Сашо Атанасоски, проректор
Економски факултет - Прилеп

М-р Елена К.Ристоска, советник

Уредник

М-р Елена К.Ристоска

Умножено на електронски печатар на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” - Битола

СОДРЖИНА

Страна

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

Правилник за внатрешна распределба на финансиите
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата за магистерски труд на кандидатот Данче Апостолоска.....	1
Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата за магистерски труд на кандидатот Ефче Петкова	2
Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата за магистерски труд на кандидатот Горан Ацески	3
Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата за магистерски труд на кандидатот Христо Гагачовски	4
Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата за магистерски труд на кандидатот Ивона Лазаревска	5
Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата за магистерски труд на кандидатот Јасмина Цварковска	6
Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата за магистерски труд на кандидатот Василка Николовска	7
Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата за магистерски труд на кандидатот Весна Арбовска	8
Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата за магистерски труд на кандидатот Жаклина Симоновска-Цветковиќ	9

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД

Реферат за избор на наставник од областите Компјутерска техника и информатика	10
Реферат за избор на наставник од областа на Економските науки.....	19
Реферат за избор на наставник од областа Туризам-Друго.....	27
Реферат за избор на наставник од областа Економски развој и Економски науки	34

ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ВЕЛЕС

Реферат за избор на наставник по предмети од научните области: Хемија, Биохемија, и Друго	43
Реферат за избор на наставник од областите: Технологија на месо и месни преработки, Технологија на млеко и млечни производи и Друго	55

ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД-ОХРИД

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд на кандидатот Соња Георгиевска....	59
---	----

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КИЧЕВО

Реферат за избор на помлад асистент од научната област Казнено право	60
--	----

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК – ПОМЛАД АСИСТЕНТ ОД ОБЛАСТА НА
КАЗНЕНОТО ПРАВО

Со одлука бр. 02-462/2 од 30.10.2013 година Наставно научниот совет на Правниот Факултет – Кичево, на седницата одржана на ден 30.10.2012 година не именува за членови на Рецензентска комисија за избор на соработник – помлад асистент од областа на казненото право.

На конкурсот објавен во Нова Македонија и Лајме од 07.10..2013 година, се пријавија кандидатите: М-р Стојаноска Ангелина, Горан Ѓоревски, Милан Ристески, М-р Тајна Богданоска, М-р Пеце Ристевски, М-р Сандра Рилкова, М-р Бојан Јовчевски, М-р Туфекџи Пакиза и Д-р Илиески Ристо

По извршениот увид во поднесената документација, Комисијата има чест на Наставно Научниот Совет на Правниот факултет во Кичево, да му го поднесе следниот

ИЗВЕШТАЈ

Биографски податоци за кандидатите

1. Кандидатот М-р Ангелина Станојоска родена на 22.08.1984 во Битола со место на живеење во Битола, ул. Димитар Влахов, Битола – Магистер од областа на Криминалистиката и криминологијата . Основно образование го завршила во ОУ "Тодор Ангелевски" во Битола во периодот 1991-1999 година. А, средното во ДСУ Гимназија "Јосип Броз - Тито", исто така во Битола во периодот 1999-2003 година.

Во 2004 година запишала додипломски студии на Полициската Академија во Скопје, каде дипломирала во 2008 година со среден успех од 9.90. Веднаш по дипломирањето образованието го продолжила на последипломските студии на Факултетот за безбедност - Скопје, каде испитите ги положила со среден успех од 9.50. а магистрирав на 21.11.2011 година на тема "Феноменолошки карактеристики на трговијата со луѓе на територијата на Република Македонија, во периодот 2004 - 2010 година" со што се стекнала со научен степен магистер на науки од областа на криминологијата и криминалистиката. Во моментот е докторант на Факултетот за безбедност - Скопје.

Во текот на студиите на Полициската академија ги извршувала функциите Претседател и Заменик претседател на Сојузот на студенти при Полициската академија, а од 2008 година била Заменик претседател на Здружението на дипломирани криминалисти. Од октомври 2012 година е член на Македонското Научно Друштво - Битола, Одделение за правни науки. На Правниот факултет - Кичево, во академската година 2012/2013, била избрана за демонстратор по предметот Криминалистика (дисперзирани студии - Струга), додека во академската 2013/2014 е избрана за демонстратор по

предметите Човекови права (дисперзирани студии - Струга) и Криминологија (дисперзирани студии - Битола).

Имала учество на голем број меѓународни курсеви посветени на меѓународното казнено право, миграцијата и проблемот со трговијата со луѓе и криумчарењето мигранти во организација на Меѓународниот Институт за кривични науки од Сиракуза, Европската Унија и Обединетите Нации и реномирани европски универзитети. Исто така учествувала и на поголем број меѓународни конференции со свои трудови, и е автор на повеќе сгручни и научни трудови.

Говори течно англиски и шпански јазик, додека малку послабо италијански и албански јазик.

Објавени научни и стручни трудови (автор, коавтор)

- 1. "Трговијата со луѓе и жените како нејзини најчести жртви", Годишник на Полициска Академија, Скопје, 2007;*
- 2. "Поимно разграничување на трговијата со луѓе од други девијантни појави", Годишник на Полициската Академија, Скопје, 2008;*
- 3. "Компаративен преглед на кривично - правните решенија на трговијата со луѓе и криумчарењето мигранти во поранешните југословенски републики", Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2010;*
- 4. "The Connection between Terrorism and Organized Crime: Narcoterrorism and other Hybrids", Book of the International Conference (Combating Terrorism - International Standards and Legislation), Banja Luka, 2011;*
- 5. "Trafficking in Human Beings and the post - conflict Balkans as suitable grounds for continuous criminal process", Book of the International Conference ("Security in the Post- Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges by the Republic of Macedonia"), Ohrid, 2011;*
- 6. "Standard Operative Procedures for Protection and Treatment of Victims of Trafficking in Human Beings in the Republic of Macedonia", author with Kristina Nikolova, <http://www.dir.tto.it/docs/32814-standard-operative-procedures-for-protection-and-treatment-of-victims-of-trafficking-in-human-beings-in-the-republic-of-macedonia?расје=1>*
- 7. "Процесот на создавање дефиниција на трговијата со луѓе", Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2011;*
- 8. "Theory of push and pull factors: A new way of explaining the old", Book of the International Conference (Archibald Reiss Days), Belgrade, 2012;*
- 9. "How a cybercriminal does look like? Building a profile of modern criminal?", Book of the international Conference (Suppression of crime and European integration, with a special focus on high technology crime), with Nikolova Kristina and Petrevski Blagojce, Banja Luka, 2012;*
- 10. "Кривично правни аспекти на трговијата со луѓе во Република Македонија: Краток преглед на периодот од 2002 година до денес" Меѓународен Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2012;*
- 11. "Human Trafficking in Europe: Character, Causes and Consequences", Book Review, (Central) European Journal of International and Security Studies, Volume 6, issue 3-4;*

12. **"Trafficking in human beings for the purpose of organ removal and trafficking in organs, tissues and cells: can human life be bought?, with Kristina Nikotova, Book of Internationa) Conference (Archibald Reiss Days), Belgrade, 2013;**

13. **"Reopening Pandora's Box: Exploring Macedonia's Status Quo Preference in European and North Atlantic Integration", Central European Journal of International and Security Studies, Volume 7, Issue 2.**

М-р Станојоска Ангелина

Список на објавени трудови

1. **"Трговијата со луѓе и жените како нејзини најчести жртви", Годишник на Полициската Академија, Скопје, 2007:**

2. **"Ноимно разграничувањс на трговијата со луѓс од други девијантни појави", Годишник на Полициската Академија, Скопје, 2008;**

3. **"Компаративен преглед на кривично - правните решенија на трговијата со луѓе и криумчарењето мигранти во поранешните југословенски републики", Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 20)0:**

4. **"Die Connection between Terrorism and Organized Crime: Narcoterrorism and other Hybrids". Book of the Internationa) Conference (Combating Terrorism - Internationa) Standards and Legislation), Banja Luka, 20) 1;**

5. **"Trafficking in Human Beings and the post - conflict Baikans as suitable grounds for continuous criminal process"*, Book of the intemationa) Conference ("Security in the Post-Conflict (Western) Balkans: Transition and ChaHenges by the Repubiic of Macedonia"). Ohrid. 20));**

6. **"Standard Operative Procedures for Protection and Treatment of Victims of Trafficking in Human Beings in the Repubiic of Macedonia", author with Kristina Nikolova, <http://www.diritto.it/docs/328>) 4-standard-operative-procedures-for-protection-and-treatment-of-victims-of-trafficking-in-human-beings-in-the-republic-of-macedonia?page=)** .

7. **"Процесот на создавање дефиниција на трговијата со луѓе". Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 201);**

8. **"Theory of push and putl factors: A new way of explaining the old", Book of the International Conference (Archiba)d Reiss Days), Belgrade, 20)2;**

9. **"How a cybcrcriminal docs look like? Building a profile of modern criminals?", Book of the International Conference (Suppression of crime and European integration, with a special focus on high technology crime), with Nikolova Kristina and Petrevski Blagojсе, Banja Luka, 2012;**

10. **"Кривично правни аспекти на трговијата со луѓе во Република Македонија: Краток преглсд на периодот од 2002 година до денес" Меѓународен Годишник на Факултетот за бечбедност, Скопје. 20)2;**

11. **"Human t rafficking in Europe: Character, Causes and Consequences". Book Review, Central European Journal of International and Security Studies. Volume 6, Issue 3-4;**

12. **"Trafficking in human beings for the purpose of organ remova) and trafficking in organs, tissues and cells: can human life be bought?, with K^istina Nikolova. Rook of international Conference (Archibald Reiss Days). Beigrade, 20)3;**

13. **"Reopening Pandora's Box: Exploring Macedonia's Status Quo Preference in European and North Atlantic Integration", Central European Journai of International and Security Studies. Volume 7, Issue 2.**

2. Кандидатот Горан Ѓоревски дипл. правник роден на 02.06.1989 во Битола. Живее село Буково – магистрант на Универзитет “Гоце Делчев“ во Штип.

3. Кандидатот Милан Ристески од Кичево дипл.правник на Универзитетот Југоисточна Европа на Правниот факултет во Тетово, година на раѓање нема наведено, живее во Кичево на ул. “4-ти Јули“ број 190-3/7.

4. Кандидатот М-р Тајна Богданоска родена на 19.05.1986 година во Прилеп. Живее во Македонски Брод ул. “Поречка“ број 40 – Магистер по казнено право.

5. Кандидатот М-р Бојан Јовчевски роден на 25.10.1989 година во Скопје. Живее на ул. “Прилепска“ бр. 10 во Скопје – Магистер по деловно право.

6. Кандидатот М-р Пеце Ристевски роден на 31.10.1986 година во Битола. Живее во Битола на улица “Ленинова“ број 97 – Магистер по финансво право.

7. Кандидатот М-р Сандра Рилкова родена на 14.09.1979 година во Скопје. Живее во Скопје на улица “Даме Груев“ број 7-3/7. Магистер на правни науки – криминолошка насока.

8. Кандидатот М-р Туфекци Пакиза родена на 25.10.1988 во Кичево. Живее во Кичево – Магистер по право од областа на казненото право

9. Кандидатот Д-р Илиески Ристо роден е 15.10.1989 во Кичево. Живее во Кичево – Доктор на правни науки по право од областа на граѓанското право

Кандидатите освен кандидатот М-р Ангелина Станојоска имаат наведено но немаат приложено трудови

Комисијата разгледувајќи ги документите на пријавените кандидати, ја утврди следната состојба. Кандидатите Горан Ѓоревски од Битола и Милан Ристески од Кичево не ги исполнуваат формално правните услови за избор на соработник – помлад асистент по казнено право, бидејќи согласно Законот за Високо образование за тоа работно место се бара кандидат со завршен втор циклус (последипломски) студии, а овие кандидати имаат завршено само прв циклус (додипломски) студии. Формално правно сите останати 7 (седум) кандидати ги исполнуваат условите за избор на соработник –помлад асистент од областа на Казненото право. При такви услови комисијата бараше критериум по кој да ги вреднува и се определи за критериумот избор од потесната соодветна област При тоа во потесен избор, кои единствени од пријавените кандидати се магистри од областа на казнено право, ги стави кандидатите

М-р Тајна Богданоска, М-р Сандра Рилкова и М-р Пакиза Туфекџи кои имаат звање магистер од областа на казненото право .

Врз основа на претходното комисијата има чест и задоволство на Наставно научниот Совет на Правниот факултет – Кичево, да му го достави следниот

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Законот за високото образование, Статутот и Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во наставно стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски ” – Битола, Статутот и другите општи акти на Правниот факултет - Кичево, Рецензентската комисија со особено внимание го разгледа и ги оцени квалификациите на пријавените кандидати.

Имајќи ги во предвид предвидените услови и утврдените критериуми дадени во конкурсот и специфичните потреби на предметот од научната област “Казнено право”, Рецензентската комисија во изборот на кандидатот по овој предмет односно научна област посебно внимание посвети на успехот на кандидатот, соодветноста на досегашното негово образование, оспособеноста за работа со користење на компјутери, користење на странски јазици како и пројавениот интерес за конкретната област „Казнено право“.

Рецензентската комисија смета дека кандидатот М-р Пакиза Туфекџи ги исполнува општите и посебните критериуми дадени во конкурсот, законските и подзаконските прописи и другите општи акти на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола и општите акти на Правниот факултет - Кичево, при што може да се констатира дека кандидатот ги исполнува условите за избор на соработник – Помлад асистент од научната област „Казнено право“.

Во прилог на предлогот, Рецензентската комисија посебно истакнува дека се работи за млад, стручен, амбициозен и перспективен научен кадар со стекнат академски степен магистер по казнено право со просечна оцена 8.92 и ги исполнува условите утврдени во Законот за високото образование, актите на УКЛО – Битола и актите на Правниот факултет – Кичево, поради што имаме чест и задоволство да му предложиме на Наставно - научниот совет на Правниот факултет - Кичево, кандидатот М-р Пакиза Туфекџи да ја ИЗБЕРЕ во соработничко звање - ПОМЛАД АСИСТЕНТ од научната област: казнено право.

Рецензентска комисија

1. Проф. д-р Миладин Крстаноски – претседател с.р.

2. Проф. д-р Виолета Чачева – член с.р.

3. Вонр. Проф. д-р Арсе Петрески - член с.р.